

20152236242

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА КОВАНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 1 ДЕНАР

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните белези на кованите пари во апоен од 1 денар, што ги издава Народната банка на Република Македонија.

2. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработуваат од челик обложен со два слоја, од кои првиот слој е изработен од бакар, а вториот од легура на бакар и цинк.

3. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработуваат со пречник од 23,80 мм, дебелина од 1,70 мм и тежина од 5,10 грама.

За секоја кована пара е дозволено отстапување од 0,05 мм над или под пречникот утврден во став 1 на овој член, 0,08 мм над или под дебелината утврдена во став 1 на овој член, а за тежината е дозволено отстапување до 0,40 грама над или под тежината утврдена во став 1 на овој член.

Рабовите на кованите пари се мазни.

4. Кованите пари во апоен од 1 денар се со следниве белези:

- на предната страна (аверс): во средината со бројка е испишан бројот „1“, а под него полукружно е испишан зборот „ДЕНАР“. Во горната половина на парата, полукружно се прикажани шеснаесет зраци во четириаголна форма. Бројот „1“ лежи на зраците.

- на задната страна (реверс): во средината е гравиранио шарпланинско куче, а околу него во кружна форма е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во долниот дел полукружно е испишана годината на ковање „2016“.

5. Кованите пари во апоен од 1 денар издадени согласно со Одлуката за издавање, апоенска структура и основните белези на кованите и книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/93) остануваат и понатаму во оптек.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XVI-5/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.